



АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2017-2022

Оддел во Стратегијата	Стратешка цел	Број на стратешка насока	Стратешка насока	Број на мерка	Мерка	Активност	Надлежно тело/орган	Други надлежни тела/органи	Рок на постапување	Потребни финансиски средства	Индикатор на успешност
2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА РЕФОРМАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО	2.4.ЕФИКАСНОСТ	2.4.6.	Ревидирање на системот на судско вештачење преку законски измени	2.4.6.-1.	Законски основа за де-етатизација на системот на судско вештачење во насока на зголемување на ефикасноста	1. Формирање работна група за измена и дополнување на Законот за вештачење и ЗОРОДУ со вклучување на стручна јавност 2. Изготвена анализа на состојбите 3. Подготовка на нацрт-закопи 4. Запознавање на јавноста со предложеното законско решение (објава на ЕНЕР и јавна расправа) 5. Доставување предлог-закон до Влада на РМ. 6. Усвоени предлог-закопи од страна на Владата на РМ 7. Донесени закони од Собранието на РМ	МП и МИОА	Комора на вештачи	1. Септември 2018 2. Октомври 2018 3 и 4. Декември 2018 5. Јануари 2019 6. Февруари 2019 7. Април 2019	Финансиските средства се предвидени во рамки на предвидениот износ утврден во точка 3.1.3.-1	Укинато Биро за судско вештачење како орган во состав на МП од декември 2019 година и воспоставување функционален систем за судско вештачење
2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА РЕФОРМАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО	2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ	2.5.1.	Јакнење на транспарентноста на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители	2.5.1.-1	Воспоставување јасни критериуми, правила и процедури за јавност на седниците на Судски совет и Совет на јавни обвинители	1. Измена на Деловникот за работа на ССРМ и СЈОРМ 2. Редовно објавување на закажаните седници, дневен ред и донесени одлуки 3. Отвореност за медиуми и ГС на седниците	ССРМ, СЈОРМ		1.Септември 2018 2 и 3. Континуирано	ИРА/ Странска помош	100%објавени одлуки согласно со законските одредби за доверливост на податоците донесени од ССРМ и СЈОРМ
2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА РЕФОРМАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО	2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ	2.5.1.	Јакнење на транспарентноста на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители	2.5.1.-2	Јавно објавување на сите одлуки за избор, унапредување и разрешување на судии и јавни обвинители, како и на одлуките за утврдување на дисциплинска одговорност почитувајќи ги законските одредби за доверливост на податоците од страна на ССРМ и СЈОРМ	1. Воведување алатки за пребарување на одлуките на Судски совет и Совет на јавни обвинители 2. Организирање брифинзи за медиуми, стручна и научна јавност 3. Унапредување на веб-страниците	ССРМ, СЈОРМ		Континуирано	ИРА/ Странска помош	100%објавени одлуки донесени од ССРМ и СЈОРМ
2.СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА РЕФОРМАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО	2.5. ТРАНСПАРЕНТНОСТ	2.5.2.	Собирање, обработка и анализа на статистичките податоци за работата на судовите и јавните обвинителства во ССРМ И СЈОРМ	2.5.2.-1	Формирање специјализирани организациски единици за управување со системот за собирање, обработка и анализа на статистичките податоци за работата на судовите и јавните обвинителства во ССРМ И СЈОРМ	1.Измена и дополнување на актите за систематизација на надлежните органи 2. Јакнење на капацитетите на службениците во специјализираните организациски единици	ССРМ, СЈОРМ	МИОА	септември 2018.	3.172.000,00 денари	Јавно достапни статистички податоци од јануари 2019